

LOCTITE

Super Bond Power Easy

КАРАКТЕРИСТИКИ

LOCTITE® Super Bond Power Easy е еднокомпонентен инстант лепак. Тој е дизајниран за домашна употреба и создава силни врски помеѓу различни видови на материјали. Тоа е идеален лепак за лепење материјали како пластика, гума, метали, дрво, керамика, кожа, ткаенини, картон и хартија.

LOCTITE® Super Bond Power Easy има слаб мирис и е побавен од стандардниот супер лепак, што овозможува да се репозиционира и помало лепење на кожата (најмалку два пати подолго отколку со стандардниот LOCTITE® супер лепак).

Брзина на лепење: Почетна адхезија во рок од 15 до 120 секунди, во зависност од подлогата.

Јачина на лепење (ISO 4587): 10 до 20 N /mm² (цврстина на истегнување) во рок од 12 до 24 часа, во зависност од подлогата.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Осигурајте се дека сите површини што треба да се залепат се чисти и суви.
- Избегнувајте контакт на кожа со лепак.
- Нанесете минимална количина Super Bond Power Easy лепак на една од површините што треба да се залепат.
- Веднаш спојте ги деловите и држете ги со рацете најмалку 1 минута.
- Оставете 10 минути или по можност преку ноќ за да се развие целосна јачина на лепење.
- Избегнувајте истурање на производот и заштитете ги работните површини.
- За најдобри резултати, лепете на собна температура (15-30 °C) и минимум 30% релативна влажност.
- За оптимален животен век на производот, избришете го врвот на лепакот со влажно марамче за да го отстраните вишокот лепак, затворете го производот и чувајте го на ладно и суво место



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Состав: β-метоксиетил цијаноакрилат

Изглед: Бистар

Густина: 1,1 g/cm³ на 20°C

Вискозност: 25°C ~ 2000 mPa.s

Пакување: 3г туба

Безбедност: Видете SDS

Рок на употреба на 2-8°C: 24 месеци во неотворено пакување*

* Само како водич, ова може да се смета приближно еквивалентно на 18 месеци на 20°C

ОГРАНИЧУВАЊА

- Само за внатрешна употреба.
- Не користете на валкани или влажни површини.
- Не е погодно за лепење полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконска гума, стакло, застаклени површини, многу мека кожа или пена.
- Никогаш не користете го лепакот за лепење производи што ќе содржат топли течности.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на ладно и суво место, подалеку од дофат на деца.

ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Пред да го користите производот, погледнете го соодветниот безбедносен лист со податоци достапен на барање.

Информациите дадени во овој технички лист (TDS), вклучувајќи ги и препораките за употреба и примена на производот, се засноваат на нашето знаење и искуството со производот на датумот на овој технички лист. Производот може да има многу различни примени, како и различни услови за примена и работа во вашата околина што се надвор од нашата контрола. Затоа, Henkel не е одговорен за соодветноста на нашиот производ за производствени процеси и условите во кои ги користите, како и наменетата примена и резултати. Ви препорачуваме да спроведете свои прелиминарни тестови за да ја потврдите соодветноста на нашиот производ.

Секоја одговорност во врска со информациите во техничкиот лист со податоци или која било друга писмена или усна препорака во врска со производот е исклучена, освен ако не е договорено поинаку, или станува збор за смрт или повреда предизвикана од наша негрижа и било каква одговорност кон која било примена на Законот за задолжителна одговорност за производот.